



ПРОГРАМА ЗА ПРОЛЕТНАТА ГРАНТ АКАДЕМИЈА ЗА ПОДГОТОВКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ГРАНТ-ПРОЕКТИ

31 март – 30 мај 2022 година,

2 сесии неделно (пон., чет.) Т1: 18:00-21:00

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ И УСЛУГИ на ПРОЕФЕКТ	Грант академија се реализира на платформата ZOOM
<ul style="list-style-type: none">-Изработка на предлог проекти за EU, USAID и други донатори- Следење на повици за грантови и тендери за клиенти- Годишни договори за Аутсорсинг со кои правни субјекти отсапуваат на ПРОЕФЕКТ да се грижи за прибирањето средства - вклучува следење на повици, подготовка на проекти, спроведување преокти- Поддршка во спроведувањето на добиени проекти- Павење на проценки и евалуации-Организирање на обуки и настани (12 области)-Менторство и коучинг за подобрување на личните и организациски перформанси-Подготовка на стратегии и годишни програми-Поддршка на социјални претпријатија-Развој на филантропија и корпоративна општествена одговорност- Даночно поттикнување при донирање кон непрофитни ентитети-Развој на социјално претприемништво- Изнајмување на комплетно опремен простор за обуки, работилници и средби до 18 лица (1ва сала) и за 7 лица (2ра сала)	<p>Ден 1 – 17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 18:00-19:00 Презентирање на програмата, дефинирање на очекувањата, дефинирање на правилата за работа, претставување на учесниците 19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 19:40-20:40 Едукативен квиз - Кој сака да биде проектен милионер? 20:40-20:45 Пауза за кафе и сок 20:50- 21:30 Дефинирање на тема за развој на проект</p> <p>Ден 2 – 17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 18:00-19:00 Анализа на водич на грант програма 19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 19:10-20:00 Анализа на засегнати страни 20:00-20:10 Пауза за кафе и сок 20:10- 20:50 Анализа на засегнати страни - работа на индивидуални случаи 20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија</p> <p>Ден 3 – 17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 18:00-19:00 Анализа на проблеми 19:00-19:10 Пауза за кафе и сокови 19:10-20:00 Дефинирање на анализа на проблеми / потреби 20:00-20:10 Пауза за кафе и сок 20:10- 20:50 Дефинирање анализа на цели и одредување стратегија 20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија</p> <p>Ден 4 - 17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 18:00-19:00 Пополнување на логичка рамка 19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 19:10-20:00 Пополнување логичка рамка – Индикатори и извори на верификација 20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 20:10- 20:50 Пополнување логичка рамка - Индикатори и извори на верификација 20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија</p> <p>Ден 5 - 17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM 18:00-19:00 Пополнување на логичка рамка -Претпоставки - 19:00-19:10 Пауза за кафе и сок 19:10-20:00 Пополнување логичка рамка – завршување/презентација на Логичката рамка 20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови 20:10- 20:50 Пополнување логичка рамка - презентции на Логичката рамка</p>

ПРОДОЛЖУВА НА СЛЕДНАТА СТРАНА ->

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 6 –

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Изработка на Извршно резиме (една страница)

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Развој на извршно резиме (една страница)

20:00-20:10 Пауза за кафе и сок к

20:10- 20:50 Развој на проектен концепт (на 2-3 страници)

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 7

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Пишување на делот „Опис на проектот“ (Активности, Резултати)

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Пишување на делот „Опис на проектот“ - продолжува

20:00-20:10 Пауза за кафе и сок

20:10- 20:50 Како да се развие „Акциски план и временска табела“

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 8 - -1-ва дополнителна сесија

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Презентација на проектен концепт / резиме - презентација (3-5 мин)

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Презентација на проектен концепт / резиме - презентација на теренот (3-5 мин)

20:00-20:10 Пауза за кафе и сок

20:10- 20:50 Избор на најдобра презентација на проектен концепт / сумарна презентација (3-5 мин.)

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 9 –

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18: 30-19:30 Подготовка на делот „Одржливост “ - презентација и пишување

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Развој на буџет и наративен буџет - Работа на лаптоп

20:00-20:10 Пауза за кафе и сок

20:10- 20:50 Развој на буџет и наративен буџет - Работа на лаптоп

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 10 –

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Работа на наративните делови на проектот

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Работа на специфичните делови на предлог проектот (надминување на увидените тесни грла во пишувањето на предлог проект)

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Презентација на проектната апликација (ИПА II/III, Еразмус+. Креативна Европа, Хоризонт Европа, итн)

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 11 -

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Работа на буџетот (за секој индивидуален учесник или тим)

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Работа на специфичните делови на буџетот (надминување на увидените тесни грла во развојот на буџетот)

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Презентација на буџетот (ИПА II/III, Еразмус+. Креативна Европа, Хоризонт Европа, итн) т

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 12 –

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Презентација на организацијата (референци, лична карта на организацијата, претходно искуство)

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Избор на партнерски организации, потребни податоци, презентација во предлог-проектот

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Развој на други документи во проектната апликација „Прилози“ и Регистрација на системи за поднесување апликации. Поднесување онлајн апликација

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 11 -

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Административни финансиски процедури на донатори

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 ПРАГ на ЕУ за грантови

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Избор на најдобри партнери/соработници во тимот за имплементација на проектот

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 12 –

17:50-18:00 часот Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Мониторинг и евалуација (M&E) на предлог проект

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Развој на систем за М & Е на предлог проект

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Известување за проектот

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 13 - 2-та дополнителна сесија,

17:50-18:00 часот Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Презентација на програмата за грантови на ФИТР

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Презентација на Хоризонт Европа

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Презентација на грант програми од ИПА III

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задач

Ден 14- 3-та дополнителна сесија,

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Презентација на грант програми Еразмус + 2022-2027

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Презентација на грантови програми за Креативна Европа 2022-2027 година

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Презентирање други повици за грантови (доколку е потребно))

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 15 –

17:50-18:00 Пријавување на учесници на платформата ZOOM

18:00-19:00 Напредни вештини за пишување проекти

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Други важни аспекти од развојот на проектот за други донатори

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 10-те најчести и најголеми грешки при пишување предлог-проект

20:50-21:00 Дефинирање индивидуални/тимски задачи до следната сесија

Ден 16 - - 4-та дополнителна сесија

17:50-18:00 Регистрација на учесници на платформата ЗООМ

18: 30-19:30 Презентација на проектна апликација (10 мин.)

19:00-19:10 Пауза за кафе и сок

19:10-20:00 Презентација на проектна апликација (10 мин.)

20:00-20:10 Пауза за кафе и сокови

20:10- 20:50 Избор на најдобра проектна апликација

20:50-21:00 Доделување сертификати

Покрај 16 -те сесии (12 редовни и 4 дополнителни) презентирани погоре, со учество на Есенската академија за грантови добивате и 5 индивидуални / тимски менторски сесии од по 1,5 часа (свкупно преку 55 часа програма за обука)